



[Барател, архивски број, датум и место]

**До: Министерство за Финансии
Сектор за буџет и фондови**

Пополнува барателот	
Назив на субјектот	
Адреса	
Овластено лице	
Матичен број	
Единствен даночен број	
Буџетски раздел на корисник	
Барањето е за отворање / промена (затварање) на корисничка сметка: <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	
Контакт информации:	
Телефон	
е-маил адреса	

Задолжително пополнете ги сите рубрики, читливо и со печатни букви.

Напомена: Корисничкото име и лозинката се пополнува на страна 2 од овој образец согласно даденото упатство

Корисникот и овластеното лице можат да го користат системот е-Буџет исклучиво за потребите на сопствената институција. Секоја злоупотреба на системот или податоците од системот се на одговорност на овластеното лице на институцијата.

Потпис на овластеното лице

--

Пополнува Сектор буџет и фондови		датум
Контролирал		
Согласен		
Пополнува Сектор информатика		
Согласен		
Извршено од		

Напомена: Поради тајност на корисничкото име и лозинката овој лист ставете го во коверт со напишана назнака „НЕ ОТВАРАЈ“, затворете го и прикачете го кон страната 1 од барањето.

- Податоците за корисничкото име и лозинка пополнете ги електронски

Корисничко име (код на разделот)	г
Лозинка	

- Корисничкото име (login name) ќе биде **гXXXXX** (каде што XXXXX е еднакво на разделот на буџетскиот корисник). Пример за корисникот од Министерство за Финансии, корисничко име ќе биде г09001.
- Лозинката да е составена од комбинација на **најмалку 8 (осум)** алфанумерички карактери (латиница, од кои минимум една голема буква) и специјални знаци (на пример: #, @, ^, %, &, *, но не и знаци за наводници; „ “).

-
-
- **Во врска со процесирање на пријавата обратете се до:**

Сектор за буџет и фондови

Маја Аргировска,
тел. (02) 3106-208
е-маил: maja.argirovska@finance.gov.mk

- **За техничка поддршка обратете се до:**

Сектор за информатика

Лариса Јордановска,
тел. (02) 3106-114
е-маил: larisa.jordanovska@finance.gov.mk

Марија Китанска Цветковска,
тел. (02) 3106-112
е-маил: marija.kitanska@finance.gov.mk